

Прилог бр. 3		Предметна програма од прв циклус на студии			
1.	Наслов на наставниот предмет	Конфекциски машини			
2.	Код	ДИО04И61			
3.	Студиска програма	Дизајн и инженеринг на облеката			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Институт за текстилно инженерство			
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Прв			
6.	Академска година/семестар	2 година IV семестар	7.	Број на ЕКТС кредити	4
8.	Наставник	Д-р Дембоски Горан, ред. проф.			
9.	Предуслови за запишување на предметот				
10.	Цели на предметната програма (компетенции): Познавање на машини и опрема во конфекциското производство. Познавање на помошните уреди и нивната примена. Разбирање на начинот на функционирање, можностите и апликацијата на поодделни типови машини за операции на изработка на облека. Запознавање со структурата на тренингот за шивачки оператор. Стекнување вештини за изведување шивачки операции.				
11.	Содржина на предметната програма: Машини за контрола на суровините. Развој, главни видови и карактеристики на машините за шиене. Главни склопови на шивачката машина. Типови шивачки бодови. Основни механизми, уреди и делови на шивачките машини. Создавање машински бодови Помошни уреди на шивачките машини. Типови машини за шиене и нивна апликација. Доработка на облеката. Опрема за пеглање и техники.				
12.	Методи на учење: Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење				
13.	Вкупен расположив фонд на време	150			
14.	Распределба на расположивото време	Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно учење			
15.	Форми на наставните активности	15.1	Предавања-теоретска настава	30 часови	
		15.2	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови	
16.	Други форми на активности	16.1	Проектни задачи	часови 5	
		16.2	Самостојни задачи	часови 5	
		16.3	Домашно учење	часови 80	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови	бодови 80		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)	бодови 5		
	17.3.	Активност и учество	бодови 5		
	17.4.	Успешно реализирани вежби	бодови 10		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 50 бода		5 (пет) (F)	
		од 50 до 60 бода		6 (шест) (E)	
		од 60 до 70 бода		7 (седум) (D)	
		од 70 до 80 бода		8 (осум) (C)	
		од 80 до 90 бода		9 (девет) (B)	
		од 90 до 100 бода		10 (десет) (A)	
19.	Услови за потпис и полагање на завршен испит		Изработка на проектни и самостојни		

		задачи, редовност			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски		
21	Метод на следење на квалитетот на наставата		Анкета		
22.	Литература				
	Задолжителна литература				
22.1	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Г. Дембоски	Машини во конфекциско производство	ТМФ, интерна скрипта	2009
	2.	Технички прирачници и брошури			
	3.				
22.2	Дополнителна литература				
	Ред.број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	R.Rathinamoorthy and R. Surjit	Apparel Machinery and Equipments	Woodhead publishing India pvt ltd	2015
	2.	G. Nikolić	Mehanizmi strojeva za proizvodnju odjeće	Zrinski d.d. Čakovec	2000
	3.	D. Rogale i sur.	Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada	Tehnički fakultet Bihać	2000